

SONY®

4-446-734-13(1) (MK)

**Blu-ray Disc™/
DVD систем за
ДОМАШНО КИНО**

Упатство за работа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не монтирајте ја направата во затворен простор, како што е полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не го изложувајте апаратот на извори на отворен оган (како на пример, запалени свеќи).

За да го намалите ризикот од пожар или електричен шок, не го изложувајте апаратот на капење или прскање и не поставувајте на него предмети што се наполнети со течности, како на пример, вазни.

Не изложувајте ги батериите или апаратите што имаат монтирана батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за инсталација. Само за употреба во затворени простории.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите.

Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/DVD систем на домашно кино е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

CAUTION	CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT	KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYENNE.
VARNING	KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO!	AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERKÄTKELÄÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALTISTAMISTA.
警告	打开时有3类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意	打開時有第3類可視及不可見雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Оваа направа е класификувана како CLASS 3R LASER производ. Кога ќе се отстрани заштитното куќиште се емитува видлива и невидлива радијација, затоа избегнете директно изложување на очите. Овој знак е лоциран на куќиштето коешто го заштитува ласерот во заградениот простор.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品
第1類雷射產品

Оваа направа е класификувана како производ CLASS 1 LASER. Овој знак е лоциран на надворешна страна одзади. Плочката со името е лоцирана на надворешна страна одоздола.

За потрошувачите во Европа



Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и во други европски земји со засебни собирни системи)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. За подетални информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте со локалната месна заедница, сервисот за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Само за
Европа



Фрлање на потрошени батерии (применливо во Европската Унија и во други европски земји со засебни собирни системи)

Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.

Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии. За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани со компатибилноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да бидат упатени до овластените претставници, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете се на адресите дадени во посебните документи за услуги или гаранција за какви било прашања со услугата или гаранцијата.

Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од Директивата 1999/5/EC.

За детали, посетете ја следната веб-адреса:
<http://www.compliance.sony.de/>



За потрошувачите во Австралија

Оваа опрема треба да се постави и да работи на растојание од најмалку 20 см или повеќе меѓу радијаторот и телото на лицето (вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите, стапалата и глуждовите).

За потрошувачите во Австралија и Индија



**Фрлање на стара
електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)**

Мерки за претпазливост

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата ЕМС. (Само за моделите за Европа)

За изворите за напојување со ел. енергија

- Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.
- Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите абнормалности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од АС штекерот.

За гледање 3D видео слики

Некои луѓе може да искушат неудобност (како што е напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат 3D видео слики. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат 3D видео слики. Должината и фреквенцијата на потребните паузи ќе варираат од едно лице до друго. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате 3D видео слики сè додека неудобноста не заврши. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Исто така, треба да го прегледате (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или содржината на дискот Blu-ray што е репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет-страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што е педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат 3D видео слики. Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да обезбедат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

Заштита од копирање

- Имајте ги во предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray и медиуми за DVD. Овие системи, наречени AACС (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за копирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACС може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.
- Известување за Cinavia
Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ќе се прикаже порака, а репродукцијата или копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија. Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Авторски права и заштитени знаци

• Овој систем е опремен со Dolby* Digital и прилагодлив матричен декодер за звук во опкружување на Dolby Pro Logic, како и со дигиталниот систем за звук во опкружување на DTS**.

* Произведено според лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

** Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, симболот и DTS-HD со симболот се регистрирани заштитени знаци на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

• Овој систем вклучува технологија на меѓуврска за мултимедиуми со висока дефиниција (HDMI™).

Називите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.

• Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.

• „DVD logo“ е заштитен знак на DVD Format/Logo Licensing Corporation.

• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“, „BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ и логоата се заштитени знаци на Blu-ray Disc Association.

• Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.

• „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.

• „AVCHD 3D/Progressive“ и логото на „AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.

• „XMB“ и „cross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и на Sony Computer Entertainment Inc.

• „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.

• „Sony Entertainment Network logo“ и „Sony Entertainment Network“ се заштитени знаци на Sony Corporation.

• Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc и музички и податоци поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до денес Gracenote. Софтвер на Gracenote, авторско право ©2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote вajat за овој производ и услуга. Видете ја веб-локацијата на Gracenote каде е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, логото и логотипот на Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote, Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®] и Wi-Fi Alliance[®] се регистрирани знаци на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED[™], WPA[™], WPA2[™] и Wi-Fi Protected Setup[™] се знаци на Wi-Fi Alliance.
- Ознаката N е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Android е заштитен знак на Google Inc.
- Ознаката Bluetooth[®] и логоата се регистрирани заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секаква употреба на тие ознаки од страна на Sony Corporation е под лиценца. Другите заштитени знаци и заштитени имиња се оние на нивните соодветни сопственици.
- Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3 и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.
- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation. Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.
- Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија надвор од овој производ без дозвола од Microsoft или од овластена филијала на Microsoft. Сопствениците на содржината ја користат технологијата за пристап до содржина на Microsoft[®] PlayReady[™] за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ја и содржината со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржина може да имаат потреба Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи PlayReady-заштитената содржина. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да го надградите PlayReady за да пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да можете да пристапите кон содржината за која треба надградба.
- DLNA[™], логото DLNA и DLNA CERTIFIED[™] се заштитени знаци, знаци за услуга или сертификациски знаци на Digital Living Network Alliance.
- Opera[®] Devices SDK од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2013 Opera Software ASA. Сите права се задржани.

O POWERED
BY OPERA[®]

- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците ™ и ® не се посочени во овој документ.

Информации за лиценцата за крајниот корисник

Лиценца за крајниот корисник на Gracenote®

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“) овозможува оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да добива информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (свкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред.

Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба. Се сложувате дека нема да ги доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. **СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.**

Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања. Ако се прекине лиценцата, се сложувате дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно.

Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да се дозволи услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватност на Gracenote во однос на услугата на Gracenote.

Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава презентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекината. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време. GRACENOTE GI OTФPЛА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.

© Gracenote, Inc. 2009

За ова упатство за работа

- Упатствата во ова упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на уредот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за BD, DVD или CD освен ако не е поинаку посочено во текстот или во сликите.
- Упатствата во овој прирачник се дадени за BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100 и BDV-E2100. BDV-E6100 е моделот што се користи како пример. Секоја разлика во работата е јасно истакната во текстот, на пример, „само за BDV-E6100“.
- Некои илустрации се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Единиците прикажани на ТВ екранот може да варираат во зависност од областа.
- Стандардната поставка е подвлечена.

Содржина

За ова упатство за работа	8
Распакување	10
Водич за делови и контроли	13

Почеток

Чекор 1: Инсталирање на звучниците	19
Чекор 2: Поврзување на системот	20
Поврзување на звучниците	20
Поврзување на телевизорот ...	21
Поврзување на друга опрема (Set-top box итн.)	22
Поврзување на антената (воздушна)	23
Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување	23
Чекор 4: Изведување на лесно поставување	25
Чекор 5: Избор на изворот за репродукција	26
Чекор 6: Уживање во звукот во опкружување	26

Репродукција

Репродукција на диск	28
Репродукција од USB-уред	30
Уживање музика од уред со Bluetooth	30
Поврзување со паметен телефон со функцијата за слушање со еден допир (NFC)	33
Репродукција преку мрежа	34
Достапни опции	38

Прилагодување на звукот

Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал	41
Уживање на сложен преносен звук	42

Пребарувач на станици

Слушање на радиото	42
Примање на системот на радиоподатоци (RDS)	44

Други операции

Користење на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) за „BRAVIA“ Sync	44
Поставување за звучниците	45
Употреба на тајмерот за спиење	47
Деактивирање на копчињата на уредот	47
Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач	47
Штедење струја во режим на подготвеност	48
Прелистување интернет-страници	48

Поставки и прилагодувања


Користење на приказот за поставки [Network Update] (Мрежно ажурирање)	51
[Screen Settings] (Поставки на екранот)	52
[Audio Settings] (Аудио поставки)	54
[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD) ..	55
[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) ..	56
[System Settings] (Системски поставки)	56
[Network Settings] (Мрежни поставки)	58
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)	59
[Resetting] (Ресетирање)	59

Дополнителни информации

Мерки за претпазливост	60
Забелешки за дисковите	63
Решавање проблеми	63
Дискови што се репродуцираат Типови датотеки кои се репродуцираат	70
Поддржани аудио формати	72
Спецификации	73
Список со кодови на јазици	75
Индекс	77


Распакување

- Упатство за работа (само за моделите за Океанија, Африка, Индија, Блискиот Исток, Кина, Тајланд и Тајван)
- Упатство за брзо поставување
- Водич за инсталација на звучниците
- Референтен водич (само за моделите за Европа)
- Далечински управувач (1)
- Батерии R6 (големина AA) (2)
- Жичена FM-антена (воздушна) (1)



- Кабел за HDMI со голема брзина (1) (само за моделите за Африка*, Индија, Блискиот Исток, Кина, Тајланд и Тајван)

* Освен за Јужна Африка



Само за BDV-E6100


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)



- Капацы за долната страна на звучниците (4)



- Основи (4)



- Долни делови за предните звучници и за звучниците за звук во опкружување (4)



- Шрафови (големи) (4)



- Шрафови (мали) (16)



Само за BDV-E4100


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)



- Капацы за долната страна на звучниците (2)



- Основи (2)



- Долни делови за предните звучници (2)



- Шрафови (големи) (2)



- Шрафови (мали) (8)



Само за BDV-E3100


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)




- Сабвуфер (1)



Само за BDV-E2100


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)




- Сабвуфер (1)



Водич за делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.

Преден панел



- 1** **I/⏻ (вклучено/во режим на подготвеност)**
Го вклучува уредот или го поставува во режим за подготвеност.
- 2** **Носач на дискот (страница 28)**
- 3** **N (Ознака N) (страница 33)**
Поставете го уредот што е компатибилен со NFC близу индикаторов за да ја вклучите функцијата NFC.
- 4** **Копчиња за управување со репродукцијата**
▲ (отворање/затворање)
▶^{a)} б) (репродукција)
■^{b)} (прекинување)
VOL +/-^{a)}
◀◀/▶▶ (претходно/следно)
FUNCTION (страница 26)
Го избира изворот на репродукција.

^{a)} Копчињата ▶ и VOL + имаат опишлива точка. Користете ја опишливата точка како референца кога управувате со уредот.
^{b)} Задржете го ▶ на уредот подолго од 2 секунди, вградената звучна демонстрација ќе се репродуцира


на системот. Притиснете ■ за да ја прекинете демонстрацијата.

Забелешка

Во текот на демонстрацијата, нивото на јачина на звук може да е повисоко од нивото на јачина на звук што сте го поставиле.

- 5** **⏻ Порта (USB) (страница 30)**
(Само за BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100) Ставете го нокот во отворот за да го отворите капакот.
- 6** **Ⓜ (сензор за далечинскиот управувач)**
- 7** **Приказ на предниот панел**
- 8** **LED-индикатор**
Бело: Засветува кога ќе се вклучи уредот.
Сино (за статус на Bluetooth):
 - Системот е подготвен за спарување: Брзо трепка
 - Во текот на спарувањето: Брзо трепка
 - Во текот на поврзувањето: Трепка
 - Поврзувањето е воспоставено: Засветува

Индикаторот на приказот на предниот панел




- 1** Засветува кога се прима стерео звук. (Само радио)
- 2** Засветува кога се активира повторна репродукција.
- 3** Засветува кога системот репродуцира преку функцијата PARTY STREAMING.
- 4** Засветува кога е исклучен звукот.
- 5** Засветува кога приклучокот HDMI (OUT) е правилно поврзан со опрема што е во согласност со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина) со влез HDMI или DVI (Digital Visual Interface - Дигитален визуелен интерфејс)
- 6** Го прикажува статусот на системот, како што е радиофреквенција итн.
Кога ќе притиснете DISPLAY, се прикажуваат информација за постојаниот тек/статусот на декодирање ако функцијата е поставена на „TV“. Информацијата за постојаниот тек/статусот за декодирање може да не се прикажат во зависност од текот или ставката што се декодира.

Забелешка


Кога [Main Unit illumination] (Осветлување на главниот уред) е поставено на [Auto] (Автоматски) во [System Settings] (Системски поставки), светлото на приказот на предниот панел се исклучува ако не работите со уредот во текот на 10 секунди.

Заден панел



- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Приклучоци SPEAKERS
(страница 20) | 4 Приклучок HDMI (OUT)
(страница 21) |
| 2 Приклучок TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (страница 21) | 5 Приклучоци AUDIO IN (L/R)
(страница 22) |
| 3 Терминал LAN (100)
(страница 23) | 6 Терминал ANTENNA (FM)
(страница 23) |

Далечински управувач



Копчињата: број 5, AUDIO, \triangleleft + и \blacktriangleright имаат допирна точка. Користете ја опипливата точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.

- **[TV]**: За управување со телевизорот (За детали, видете „Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач“ (страница 47).)

1 **▲ (отворање/затворање)**

Го отвора или затвора носачот на дискот.

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Избира дали звукот од телевизорот ќе се емитува од звучниците на системот или од звучниците на телевизорот. Оваа функција работи само кога ќе поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 57).

TV I/O (вклучено/во мирување) (страница 48) [TV]

Го вклучува телевизорот или го поставува во режим на подготвеност.

I/O (вклучено/во мирување) (страница 25, 43)

Го вклучува системот или го поставува во режим на подготвеност.

2 **Копчиња со броеви (страница 43, 48)**

Се внесува број на наслов/поглавје, број на претходно меморирана станица итн.

AUDIO (страница 41)

Го избира форматот за аудио/песната.

SUBTITLE

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќејазични преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.

3 **Копчиња во боја**

Копчиња со скратен пристап за избор на ставки во некои менија на BD (може да се користи и за интерактивни операции на Java што ги има на BD).

4 TOP MENU

Го отвора или затвора главното мени на BD или DVD.

POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното мени на BD-ROM или мени на DVD.

OPTIONS (страници 27, 38, 49)

Го прикажува мени со опции на телевизискиот екран или на приказот на предниот панел. (Локацијата се разликува во зависност од избраната функција.)

RETURN

Се враќа на претходниот екран.



Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

⊕ (внесување)

Ја внесува избраната ставка.

5 SOUND MODE +/- (страница 26)

Го избира режимот за звук.

HOME (страници 25, 45, 51)

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

MUSIC EQ

Го избира претходно програмираниот стабилизатор кога слушате музика.

SEN

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

6 Копчиња за управување со репродукцијата

Видете „Репродукција“ (страница 28).

◀◀/▶▶ (претходно/следно)

Го избира претходното/следното поглавје, песна или датотека.

◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзнат кадар)

Брзо премотување назад/напред за време на репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Се активира забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза.

Репродуцира по еден кадар едновремено кога ќе се притисне во режим на пауза.

Забелешка

Забавеното премотување назад и репродукција на еден кадар со премотување назад не се достапни за диските Blu-ray со 3D.

▶ (репродукција)

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжува со репродукцијата).

Вклучува репродукција со еден допир (страница 45) кога системот е вклучен и поставен на функцијата „BD/DVD“.

|| (пауза)

Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.

■ (прекинување)

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место кое што сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

Ја прекинува вградената звучна демонстрација.

Копчиња за управување со радиото

Видете „Пребарувач на станици“ (страница 42).

PRESET +/-


TUNING +/-

7 (без глас)

Привремено го исклучува звукот.

 (јачина на звук) +/-

Ја прилагодува јачината на звукот.

TV  (јачина на звук) +/- 

Ја прилагодува јачината на звукот за телевизорот.

TV  (ТВ-влез) 

Го префрлува изворот за влез на телевизорот меѓу телевизорот и други влезни извори.

8 **DISPLAY (страници 29, 35, 43, 49)**

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на интернет на телевизискиот екран.

Ги прикажува претходно меморираната радиостаница, фреквенцијата итн. на приказот на предниот панел.

9 **FOOTBALL**

Произведува звук што е оптимизиран за гледање пренос на фудбалски натпревар.

10 **BLUETOOTH**

Ја избира функцијата „BT“.

Кога синиот LED-индикатор ќе се исклучи за време на функцијата „BT“, притиснете за да започнете со спарување или поврзување на спарениот уред со *Bluetooth*.

FUNCTION (страница 26)

Го избира изворот на репродукција.

11 **SLEEP (страница 47)**

Го поставува тајмерот за спиење.


Почеток

Чекор 1: Инсталирање на звучниците


Поставете ги звучниците според сликата подолу.

- Ⓐ Преден лев звучник (Л)
- Ⓑ Преден десен звучник (Д)
- Ⓒ Централен звучник
- Ⓓ Лев звучник за звук во опкружување (Л)
- Ⓔ Десен звучник за звук во опкружување (Д)
- Ⓕ Сабвуфер
- Ⓖ Телевизор

Инсталација на звучниците за опкружувачки звук во задна положба (Изглед на звучниците: [Standard] (Стандарден))



Инсталирање на сите звучници во предна положба (Изглед на звучниците: [All Front] (Сите предни))



Забелешка

- Изберете го изгледот на звучниците (страница 45) според поставувањето на звучниците.
- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран итн.) бидејќи може да предизвикате дамк или обезбојување.
- Не потпирајте се и не закачувајте ништо на звучникот бидејќи може да падне.

Совет

Може да ги поставите звучниците на сид. За детали, погледнете во дадениот „Водич за инсталација на звучниците“.

Чекор 2: Поврзување на системот

Не поврзувајте го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) од уредот во ѕиден штекер (за ел. енергија) сè додека не ги направите сите други поврзувања.

(Само за BDV-E6100/BDV-E4100) За да ги составите звучниците, погледнете во дадениот „Водич за инсталација на звучниците“.


Забелешка

Кога ќе поврзете друга опрема со контрола на звук, намалете ја јачината на звукот на опремата до ниво каде што звукот нема да биде изобличен.

Поврзување на звучниците


Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на главниот уред.

При поврзување со главниот уред, вметнете ја спојката да кликне.



Поврзување на телевизорот

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.



Видео поврзување

A



Кабел за HDMI со голема брзина¹⁾ (се доставува само за моделите за Африка*, Индија, Блискиот Исток, Кина, Тајланд и Тајван)



* Освен за Јужна Африка



¹⁾ Кабел за HDMI со голема брзина

²⁾ Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return Channel - Канал за враќање аудио), дигиталниот аудио сигнал може да се емитува од телевизорот преку врска со кабел за HDMI. За поставување на функцијата ARC, видете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 57).

Аудио поврзувања

Ако не го поврзете системот со приклучокот HDMI на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC, направете соодветно поврзување за да го слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.



B



Оптички дигитален кабел (не се доставува)




Висок квалитет



C




Аудио кабел (не се доставува)




Стандарден квалитет

Поврзување на друга опрема (Set-top box итн.)

Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и другата опрема ќе се емитуваат до телевизорот, а аудио сигналите од опремата се емитуваат до системот како што следи.




Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на приклучокот на опремата.



Забелешка

- Ако направите некои од поврзувањата погоре, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 57).
- Можете да уживате во звукот од опремата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето **B**.

Поврзување на антената (воздушна)



Забелешка

- Проверете дали целосно сте ја издолжиле жичената FM-антена (воздушна).
- По поврзување на жичената FM-антена (воздушна), држете ја колку што е можно похоризонтално.


Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување

Совет

За да го поврзете системот со мрежата, изведете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки). За детали, видете „Чекор 4: Изведување на лесно поставување“ (страница 25).

Изберете го методот според средината на вашата LAN (локална мрежа).

- Ако користите безжична LAN Системот има вграден Wi-Fi и можете да го поврзете системот со мрежата со поставување на мрежните поставки.
- Ако користите друга наместо безжична LAN Употребете LAN-кабел за да се поврзете со терминалот LAN (100) на уредот.



Совет

Се препорачува заштитен кабел за меѓуврска (LAN-кабел), прав или вкрстен.

Пред да се направат мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (пристапната точка) е компатибилен со Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето WPS.

Ако не можете, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID*) што ја идентифукава мрежата**.
- Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)**.

* SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентифукува дадена безжична мрежа.

** Треба да ги проверите поставките за рутерот за безжичниот LAN за да ги дознаете информациите за SSID и за безбедносниот клуч. За детали:

– посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN
- обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN

За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку функцијата за безжичен LAN е воспоставено со радиобранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување.

За заштитување на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции.

Осигурете се дека правилно ќе ги конфигурирате безбедносниот поставки соодветно на вашата мрежна средина.

■ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

■ WEP

WEP применува безбедност на комуникации за да спречи надворешни лица да ја пресретнат комуникацијата или да навлезат во вашата безжична мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува да се поврзат постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како одговор на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е безбедносна технологија којашто користи напреден безбедносен метод поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.


Чекор 4: Изведување на лесно поставување

Пред изведување на чекор 4


Проверете дали сите поврзувања се безбедни и потоа поврзете кабел за напојување со наизменична струја (ел. енергија).

Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните прилагодувања и мрежните поставки за системот. Прикажаните ставки се разликуваат во зависност од областа.


- 1 Вметнете две батерии R6 (големина AA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.**



- 2 Вклучете го телевизорот.**
- 3 Притиснете I/⏻.**
- 4 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на телевизискиот екран. Ќе се појави [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за избор на јазикот што ќе се прикажува на екранот.**



- 5 Изведете [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ◀/▶/↔/↔ и ⊕.**




- 6 Откако ќе завршите со [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), притиснете ▶/◀ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки), потоа притиснете ⊕.**

Се појавува екранот [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки).

- 7 Следете ги упатствата на екранот за да ги направите мрежни поставки користејќи ◀/▶/↔/↔ и ⊕.**

Ако системот не може да се поврзе со мрежата, видете „Мрежна врска“ (страница 68) или „[Wireless LAN Connection] (Безжична врска LAN)“ (страница 68).

За да го повикате екранот [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

- 1 Притиснете HOME.**
На телевизискиот екран се појавува почетното мени.
- 2 Притиснете ◀/▶ за да изберете  [Setup] (Поставување).**
- 3 Притиснете ▶/◀ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки), потоа притиснете ⊕.**

Чекор 5: Избор на изворот за репродукција

Постојано притискајте на **FUNCTION** сè додека не се појави саканата функција на приказот на предниот панел.

Кога ќе притиснете **FUNCTION** еднаш, тековната функција се појавува на приказот на предниот панел и потоа, секојпат кога ќе притиснете **FUNCTION**, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „USB“ → „FM“ → „TV“ → „BT“ → „AUDIO“

Функција и извор за репродукција

„BD/DVD“

Диск или мрежен уред што ќе се репродуцира преку системот

„USB“

USB-уред што е поврзан на USB портата (USB) (страница 13)

„FM“

FM-радио (страница 42)

„TV“

Опрема (телевизор итн.) којашто е поврзана со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) или телевизор што е компатибилен со функцијата ARC што е поврзан на приклучокот HDMI (страница 21)

„BT“

Аудио содржини на уред со Bluetooth

„AUDIO“

Опрема којашто е поврзана со приклучоците AUDIO IN (L/R) (страница 22)

Совет

- Некои функции може да се менуваат преку телевизискиот екран со притискање на **FUNCTION**, **▲/▼** и **+**.
- Можете да го притиснете и **BLUETOOTH** на далечинскиот управувач за да ја изберете функцијата „BT“.

Чекор 6: Уживање во звукот во опкружување

По завршување на претходните чекори и по вклучување на репродукцијата, може лесно да уживате во претходно меморираните режими за звук што се создадени за разни видови на извори за звук. Тие го доведуваат возбудливиот и моќен звук на киното во вашиот дом.

Избор на режимот за звук

Постојано притискајте на **SOUND MODE +/-** за време на репродукцијата сè додека саканиот режим не се појави на приказот на предниот панел или на телевизискиот екран.

Автоматски

Системот автоматски избира [Movie] (Филм) или [Music] (Музика) а да произведе звучен ефект во зависност од дискот или протоколот на звук.

- 2-канален извор: Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и емитува звук од 5.1-каналните звучници.
- Повеќеканален извор: Системот го емитува звукот од звучниците како што бил снимен.

Филм

Системот обезбедува оптимален звук за гледање филмови.

Музика

Системот обезбедува оптимален звук за слушање музика.

Подобрување на дигиталниот звук [Digital Music] (Дигитална музика)

Системот произведува подобрен звук за компресирано аудио.

Ноќно

Соодветно за гледање филмови ноќе со намалување на гласните звуци додека се одржува јасен дијалог.

Демо звук

Системот обезбедува звук што е пријатен за увото, соодветно за демонстрација.

За да изберете режим за звук од мениото за опции

- 1 Притиснете **OPTIONS** и **↑/↓** за да изберете [Sound Mode] (Звучен режим), потоа притиснете **+**.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да го изберете звучниот режим, потоа изберете **+**.

За да го изберете претходно програмираниот музички стабилизатор

Притискајте на **MUSIC EQ** во текот на репродукцијата.

Можете да го изберете звукот да одговара на вашиот вкус. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, поставката циклично се менува на следниов начин.

[Standard] (Стандард) → [Rock] (Рок)
→ [Hip-hop] (Хип-хоп) → [Electronica]
(Електроника)

Можете да го изберете музичкиот стабилизатор и со користење на мениото со опции во звучниот режим [Music] (Музика).

Забелешка

Звучниот режим може да се избере само кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на [Sound Mode On] (Вклучен звучен режим) (страница 55). Кога [Sound Effect] (Звучен режим) не е поставен на [Sound Mode On] (Вклучен звучен режим), поставката за звучен режим не може да се примени.

Совет

За да уживате во двоканален извор како CD или повеќеканално емитување, ви препорачуваме да изберете [Auto] (Автоматски).

Избор на фудбалскиот режим**Притиснете FOOTBALL во текот на репродукцијата.**

На телевизискиот екран се појавува [Football] (Фудбал).

Можете да се чувствувате како да сте на стадионот додека гледате пренос од фудбалски натпревар.

За да го исклучите фудбалскиот режим, повторно притиснете на **FOOTBALL** за да изберете [Football Off] (Исклучи фудбал). Звучниот режим се менува на последно избраниот звучен режим.

Забелешка

- Во зависност од изворот, фудбалскиот режим може да не работи добро.
- Фудбалскиот режим ќе се исклучи кога ќе го исклучите системот.


Совет

Можете да го изберете фудбалскиот режим и од мениото за опции.

Репродукција на диск

За дискови што се репродуцираат, видете „Дискови што се репродуцираат“ (страница 70).

- 1** Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на телевизискиот екран.
- 2** Притиснете **▲** и ставете го дискот на носачот за диск.



- 3** Притиснете **▲** за да го затворите носачот на дискот.

Репродукцијата започнува. Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете **●** во категоријата **□** [Video] (Видео), **♪** [Music] (Музика) или **📷** [Photo] (Фотографија) и притиснете **+**.

Уживање во BONUSVIEW/ BD-LIVE

Некои дискови BD-ROM со „BD-LIVE Logo“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

+ **BD-LIVE™**

- 1** Поврзете го USB-уредот во **ψ** портата (USB) (страница 30).

Користете 1 GB или поголема меморија на USB за локално складирање.

- 2** Подгответе се за BD-LIVE (BD-LIVE само).

- Поврзете го системот со мрежа (страница 23).
- Поставете [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет) на [Allow] (Дозволи) (страница 56).

- 3** Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

Совет

За да избришете податоци во USB-меморијата, изберете [Delete BD Data] (Избриши BD-податоци) во **□** [Video] (Видео) и притиснете **⊖**. Сите податоци складирани во папката buda ќе бидат избришани.

Уживање во Blu-ray (3D)

Можете да уживате во дисковите Blu-ray со логото 3D*.



1 Подгответе се за репродукција на диск Blu-ray.

- Поврзете го системот со телевизорот што е компатибилен со 3D користејќи кабел за HDMI со голема брзина (страница 21).
- Поставете ги [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3D) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 52).

2 Вметнете диск Blu-ray 3D.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со дискот.

Совет


Исто така, погледнете во упатството за работа на телевизор што е компатибилен со 3D.

Прикажување на информациите за репродукцијата

Може да ги проверите информациите за репродукција итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродуцирате BD-ROM



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избраната аудио поставка
- 4 Достапни функции (🗨️ агол, 🎧 аудио, 🗣️ превод)
- 5 Информација за репродуцирање
Прикажува режим на репродуцирање, статусна лента на репродуцирање, тип на диск, видео кодек, брзина на пренос на податоци, тип на повторување, изминато време, вкупно време на репродуцирање
- 6 Број на глава
- 7 Тековно избраниот агол


Репродукција од USB-уред

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии од поврзаниот USB-уред.

Видете „Типови датотеки кои се репродуцираат“ (страница 71) за видовите датотеки што може да се репродуцираат.

1 Поврзете го USB-уредот во портата (USB).

Погледнете во упатството за работа на USB-уредот пред поврзување.



2 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

3 Притиснете ◀/▶ за да изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија).

4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [USB device] (USB-уред), потоа притиснете (+).

Забелешка

Не отстранувајте го USB-уредот за време на работа. За да избегнете оштетување на податоците или дефект на USB-уредот, исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.


Уживање музика од уред со Bluetooth

За безжичната технологија Bluetooth

Безжичната технологија *Bluetooth* е безжична технологија со краток опсег што овозможува безжична комуникација со податоци помеѓу дигитални уреди. Безжичната технологија *Bluetooth* работи во опсег од околу 10 метри.

Не ви требаат жици за да се поврзете како што тоа го правите со поврзување со USB, и не треба да ги поставите уредите свртени еден кон друг како што тоа го правите со технологијата за инфрацрвено.

Безжичната технологија *Bluetooth* е глобален стандард што е поддржан од илјадници компании. Овие компании произведуваат производи што го исполнуваат глобалниот стандард.



Поддржана верзија и профили на Bluetooth

Профил се однесува на множество стандарди за способности за различни способности на производите со Bluetooth. Овој систем ги поддржува следната верзија и профили на Bluetooth. Поддржана верзија на Bluetooth: Bluetooth, верзија со спецификации 3.0 Поддржани профили на Bluetooth: A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile - Профил за напредна дистрибуција на аудио) AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile - Профил за далечинска контрола на аудио/видео)

Забелешка



- За да можете да ја користите функцијата Bluetooth, уредот со Bluetooth што се поврзува треба да го поддржува истиот профил како и системот. Дури и ако уредот го поддржува истиот профил, функциите може да се разликуваат во зависност од спецификациите на уредот со Bluetooth.
- Репродукцијата на аудио на системот може се одложи од онаа на уредот со Bluetooth поради карактеристиките на безжичната технологија Bluetooth.

Спарување на системот со уред со Bluetooth

Спарување е операција каде уредите со Bluetooth се регистрираат еден со друг однапред. Откако операцијата со спарување е извршена, истата не треба да се изврши повторно.

1 Поставете го уредот со Bluetooth на околу 1 метар од главниот уред.

2 Притиснете BLUETOOTH.

Можете да изберете и  [Bluetooth AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) од  [Input] (Влез) во главното мени.

3 Поставете го уредот со Bluetooth во режим на спарување.

За детали околу поставувањето на уредот со Bluetooth во режим на спарување, погледнете ги упатствата за работа дадени со уредот.

4 Изберете „BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM“ во екранот на уредот со Bluetooth.

Изведете го овој чекор во текот на 5 минути. Во спротивно, спарувањето ќе биде откажано.

Забелешка

Ако е потребен клуч за пристап на уредот со Bluetooth, внесете „0000“. Клучот за пристап може да се нарекува „код за пристап“, „PIN-код“, „PIN-број“ или „Лозинка“.

5 Откако спарувањето е завршено, уредот е автоматски поврзан на системот.

Името на уредот се појавува на телевизискиот екран.

Забелешка

Можете да спарите до 9 уреди со Bluetooth. Ако се спари 10. уред со Bluetooth, уредот што е поврзан прв ќе се замени со новиот уред.

6 Започнете репродукција на уредот со Bluetooth.

7 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со Bluetooth. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

За откажување на операцијата за спарување

Притиснете HOME или FUNCTION.

Поврзување на уред со Bluetooth од системов

Можете да се поврзете на уред со *Bluetooth* од главниот уред.

Проверете го следново пред да репродуцирате музика:

- Функцијата *Bluetooth* на уредот со *Bluetooth* е вклучена.
- Спарувањето е завршено (страница 31).

1 Притиснете BLUETOOTH.

Забелешка

За да се поврзете на последниот поврзан уред со *Bluetooth*, притиснете ►. Потоа продолжете на чекор 5.

2 Притиснете OPTIONS.

3 Притискајте на ▲/▼ за да изберете [Device List] (Список со уреди), потоа притиснете ⊕.

Се појавува список со спарени уреди со *Bluetooth*.

4 Притискајте на ▲/▼ за да го изберете саканиот уред, потоа притиснете ⊕.

5 Притиснете ► за да ја започнете репродукцијата.

6 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со *Bluetooth*. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

Забелешка

Откако главниот уред и уредот со *Bluetooth* се поврзани, можете да ја контролирате репродукцијата со притискање на ►, II, ■, ◀◀/▶▶ и ◀◀/▶▶▶.

Исклучување на поврзувањето на уредот со Bluetooth

Притиснете HOME, FUNCTION или RETURN.

За бришење на спарен уред со Bluetooth од списокот на уреди

1 Следете ги чекорите 1 до 3 погоре.

2 Притискајте на ▲/▼ за да го изберете саканиот уред, потоа притиснете OPTIONS.


3 Притискајте на ▲/▼ за да изберете [Remove] (Отстрани), потоа притиснете ⊕.

4 Следете ги упатствата на екранот за да го изберете уредот користејќи ◀/▶/▶▶ и ⊕.

Забелешка

Додека е поврзан на уред со *Bluetooth* системов не може да се открие и не може да се воспостави поврзување од друг уред со *Bluetooth*.


Поврзување со паметен телефон со функцијата за слушање со еден допир (NFC)

Со држење на паметен телефон што е компатибилен со NFC во близина на  на главниот уред, главниот уред и паметниот телефон втоматски продолжуваат да го завршат спарувањето и поврзувањето преку *Bluetooth*.

Компатибилни паметни телефони

Паметни телефони со вградена функција NFC (ОС: Android 2.3.3 – 4.0.x, со исклучок на Android 3.x)

Што е „NFC“?

NFC (Near Field Communication - Комуникација на блиски полиња) е технологија што овозможува безжична комуникација на краток опсег помеѓу различни уреди, како мобилни телефони и IC-ознаки. Благодарение на функцијата NFC, комуникацијата со податоци може да се достигне лесно, само со држење на уредот во близина на  уредите што се компатибилни со NFC.

1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ е бесплатна апликација за паметните телефони со Android што може да се добие на Google Play. Побарајте ја апликацијата со користење на клучниот збор „NFC Easy Connect“ на локацијата или пристапете до локацијата за преземање директно со читање на дводимензионалниот код подолу. Бидете свесни дека „NFC Easy Connect“ е бесплатна, но таксите за комуникација со податоци кога ја преземате ќе бидат наплатени посебно.

Дводимензионален код* за директен пристап

* Користете апликација за читање дводимензионален код.



Забелешка

Апликацијата може да не е достапна во некои земји/региони.

2 Отворете ја апликацијата „NFC Easy Connect“ на паметниот телефон.

Осигурете се дека е прикажан екранот на апликацијата.

3 Држете го паметниот телефон во близина на на главниот уред додека уредот не почне да вибрира.




Вибрацијата се случува кога паметниот телефон е препознаен од страна на главниот уред. Откако главниот уред ќе го препознае, следете ги упатствата на екранот на паметниот телефон и завршете ја постапката за поврзување преку *Bluetooth*. Кога поврзувањето преку *Bluetooth* е воспоставено, синиот LED-индикатор на предниот панел престанува да трепка. Времето за репродукција се појавува на приказот на предниот панел.

Забелешка

- Системот може да препознае и да се поврзе со само еден уред што е компатибилен со NFC истовремено.
- Во зависност од паметниот телефон, можеби ќе треба претходно да ја вклучите функцијата NFC на паметниот телефон. За детали, погледнете во упатствата за работа на паметниот телефон.

Совет

Ако спарувањето и поврзувањето преку *Bluetooth* се неуспешни, сторете го следново.

- Повторно отворете ја апликацијата „NFC Easy Connect“ и полека поместете го паметниот телефон преку .
- Отстранете ја футролата од паметниот телефон ако користите футрола за паметни телефони што е комерцијално достапна.

За слушање музика


Започнете ја репродукцијата на извор за аудио на паметниот уред. За деталите за операциите за репродукција, погледнете во упатствата за работа на паметниот телевизор.

Совет

Ако нивото на јачината на звукот е ниско, прво прилагодете го на паметниот телефон. Ако нивото на јачината на звукот е сè уште ниско, прилагодете го нивото на јачина на звукот на главниот уред.

За прекинување на репродукцијата

Репродукцијата ќе се прекинџ кога ќе го извршите некоја од следните ставки:

- Повторно држете го паметниот телефон во близина на  на главниот уред.
- Прекинете го музичкиот плеер на паметниот телефон.
- Исклучете го главниот уред или паметниот телефон.
- Променете ја функцијата.
- Исклучете ја функцијата *Bluetooth* на паметниот телефон.

Репродукција преку мрежа

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network служи како капија која испорачува избрана содржина од интернет и различна забава на барање директно до уредот.

Совет

- Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира. За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Одредена содржина од интернет не е достапна во некои земји/региони.

1 Подготовка за Sony Entertainment Network.


Поврзете го системот со мрежа (страница 23).

2 Притиснете SEN.

- ### 3 Притиснете // за да изберете содржина од интернет и разна забава на барање, потоа притиснете .

Контролен панел за проток на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира. Прикажани ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет. За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен приказ
Притиснете ◀/▶/⏮/⏭ или ⊕ за операциите за репродукција.
- 2 Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја покажува моменталната положба, времето на репродуцирање, времетраењето на видео датотеката
- 3 Индикатор за состојба на мрежа
 IIII Покажува јачина на сигнал за безжично поврзување.
 II Покажува жична конекција.
- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната видео датотека
- 6 Име на тековната видео датотека

Репродуцирање на датотеки на домашна мрежа (DLNA)

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии на друга опрема потврдена од DLNA поврзувајќи ги со домашната мрежа.

Овој уред може да се користи како плеер и прикажувач.

- Сервер: Зачувува и споделува дигитални медиумски содржини
- Плеер: Наоѓа и репродуцира дигитални медиумски содржини од DMS
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и друга опрема (контролор) може да го управува
- Контролор: Управува со опремата на изведувачот




Подгответе за употреба на функцијата DLNA.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 23).
- Подгответе друга опрема ште е потврдена од DLNA. За детали, погледнете во упатствата за работа на опремата.

За репродукција на датотеки складирани на DLNA-сервер преку системот (DLNA-плеер)

Изберете ја иконата за DLNA-сервер од [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) во почетното мени, потоа изберете ја датотеката која што сакате да ја репродуцирате.



За репродукција на неповрзани датотеки со управување на системот (изведувач) преку DLNA-контролор

Можете да ракувате со системот со контролор што е потврден од DLNA (мобилен телефон итн.), кога репродуцирате датотеки што се зачувани на DLNA-сервер.



За детали околу работата, погледнете ги упатствата за работа на DLNA-контролорот.

Забелешка

Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA-контролор во исто време.

Совет

Системот е компатибилен со функцијата „Play To“ на Windows Media® Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.

Репродукција на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)


Може да ја репродуцирате истата музика во исто време на сета опрема на Sony што е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING и е поврзана со домашната мрежа.

Содржините во [Music] (Музика) и функциите „FM“, „BT“ и „AUDIO“ може да се користат со функцијата PARTY STREAMING.

Има два вида опрема што е компатибилна со PARTY STREAMING.

- Домаќин за PARTY: Репродуцира и испраќа датотеки.
- Гостин за PARTY: Ја репродуцира музиката што е примена од домаќинот за PARTY.






Овој уред може да се користи како домаќин за PARTY или како гостин за PARTY.



Подгответе се за PARTY STREAMING.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 23).
- Поврзете ја опремата што е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING.

Употреба на системот како домаќин за PARTY



Изберете песна во  [Music] (Музика), радиостаница во  [Radio] (Радио),  [AUDIO] (Аудио) или  [Bluetooth AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) во  [Input] (Влез), притиснете OPTIONS. Потоа изберете [Start PARTY] (Започни PARTY) за да започнете.

За да затворите, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори PARTY).

Забелешка

Ако се репродуцира содржина што не е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING, системот автоматски ја исклучува опцијата PARTY.

Употреба на системот како гостин на PARTY

Изберете  [PARTY] во  [Music] (Музика), а потоа изберете ја иконата на уредот за домаќин на PARTY.

За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Leave PARTY] (Напушти PARTY).

За да ја затворите PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори PARTY).

Забелешка





Продажното и производното подредување на производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат во зависност од областа.





Барање на видео/музички информации

Може да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.

- 1 Поврзете го системот со мрежа (страница 23).**
- 2 Внесете диск со содржина за која сакате да пребарувате.**

Може да изведете видео-пребарување од BD-ROM или DVD-ROM и музичко пребарување од CD-DA (музички CD).

- 3 Притиснете  /  за да изберете  [Video] (Видео) или  [Music] (Музика).**

- 4 Притиснете  /  за да изберете  [Video Search] (Пребарување на видео) или  [Music Search] (Пребарување на музика).**

Прикажани се информациите за содржината (како наслов, актерска екипа, песна или изведувач), [Playback History] (Историја на репродуцирање) и [Search History] (Историја на пребарување).

- [Playback History] (Историја на репродуцирање)
Прикажува листа на претходно репродуцирани BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (музички CD) наслови. Изберете наслов за да добиете информација за содржината.
- [Search History] (Историја на пребарување)
Прикажува листа на претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

Користење TV SideView

TV SideView бесплатна мобилна апликација за далечинскиот уред (паметен телефон итн.). Со користење на TV SideView со системов можете лесно да уживате во системот со управување преку далечинскиот уред. Можете да вклучите услуга или апликација директно од далечинскиот уред и да ги гледате информациите на дискот за време на неговата репродукција. TV SideView може да се користи и како далечински управувач и софтверска тастатура. Пред да го користите уредот TV SideView со системов за првпат, прво регистрирајте го уредот TV SideView. Следете ги упатствата на екранот за регистрација на уредот TV SideView.

Забелешка

Регистрацијата ќе биде можна само кога почетното мени ќе се појави на телевизискиот екран.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Општи опции

[Sound Mode] (Звучен режим)

Ја менува поставката за режим за звук (страница 26).

[Football] (Фудбал)

Го вклучува или фудбалскиот режим (страница 27).

[Repeat Setting] (Поставка за повторување)

Поставува повторна репродукција.

[3D Menu] (3D мени)

[Simulated 3D] (Симулирано 3D): Го прилагодува ефектот за симулирано 3D.

[3D Depth Adjustment] (Прилагодување длабочина во 3D): Се прилагодува длабочината на сликите во 3D.

[2D Playback] (Репродукција во 2D): Ја поставува репродукцијата за слика во 2D.

[Play/Stop] (Започнување/Прекинување)

Започнува или прекинува репродукција.

[Play from start] (Репродуцирај од почеток)

Ја репродуцира ставката од почеток.

[Start PARTY] (Започни PARTY)

Започнува забава со избраниот извор.

Оваа ставка може да не се појави во зависност од изворот.

[Leave PARTY] (Напушти PARTY)




Ја напушта забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY

STREAMING продолжува меѓу другата опрема којашто учествува.

[Close PARTY] (Затвори PARTY)

За домаќин за PARTY: Ја затвора забавата.
 За гостин за PARTY: Ја напушта забавата
 во којашто учествува системот.
 Функцијата PARTY STREAMING завршува
 на сета опрема којашто учествува.

[Change Category] (Менување категорија)

Се префрлува меѓу категориите
 [Video] (Видео),  [Music] (Музика)
 и  [Photo] (Фотографија) во функциите
 „BD/DVD“ (само за дискови) или „USB“.
 Оваа ставка е достапна само кога
 списокот за приказ е достапен за
 категоријата.

 [Video] (Видео) само**[A/V SYNC] (Синхронизација
на аудио/видео)**

Ја прилагодува временската разлика
 помеѓу сликата и звукот (страница 41).

[3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)

Поставува дали автоматски да произведе
 или не видео со 3D.

[Video Settings] (Поставки за видео)

- [Picture Quality Mode] (Режим за
 квалитет на слика): Ги избира
 поставките за слика за различни
 средини на осветлување.
- [BNR]: Ги намалува блок-пречките како
 мозаик во сликата.
- [MNR]: Намалува помали пречки околу
 контурите на сликата (пречка како
 комарец).

[Pause] (Пауза)

Ја паузира репродукцијата.

[Top Menu] (Главно мени)

Го прикажува главното мени за BD или
 DVD.

[Menu/Pop-up Menu]**(Мени/Појавувачко мени)**

Ги прикажува појавното мени на
 BD-ROM или менито за DVD.

[Title Search] (Пребарување наслов)

Пребарува наслов на BD-ROM/DVD
 VIDEO и ја започнува репродукцијата од
 почеток.

[Chapter Search] (Пребарување глава)

Пребарува глава и ја започнува
 репродукцијата од почеток.

[Audio] (Аудио)

Го избира форматот за аудио/песната.

[Subtitle] (Превод)

Го избира јазикот за превод кога се
 снимени повеќе јазични преводи на
 BD-ROM/DVD VIDEO.

[Angle] (Агол)

Ги менува аглие за гледање кога се
 снимени повеќе агли на BD-ROM/DVD
 VIDEO.

**[IP Content Noise Reduction] (Намалување
на пречки на IP-содржина)**

Приспособете го видео квалитетот на
 интернет содржината.

[Video Search] (Пребарување на видео)

Ги прикажува информациите на
 BD-ROM/DVD-ROM врз основа на
 технологијата на Gracenote.

 [Music] (Музика) само**[Add Slideshow BGM] (Додај музика во
заднината на приказот на слајдови)**

Регистрира музички датотеки во USB-
 меморијата како музика во заднината на
 приказот на слајдови (BGM).

[Music Search] (Пребарување на музика)

Ги прикажува информациите на CD со
 аудио (CD-DA) врз основа на технологијата
 на Gracenote.

[Photo] (Фотографија) само

[Slideshow] (Приказ на слајдови)

Започнува приказ на слајдови.

[Slideshow Speed] (Брзина на приказ на слајдови)

Ја менува брзината на приказот на слајдовите.

[Slideshow Effect] (Ефект на приказ на слајдови)

Го поставува ефектот кога репродуцира презентација.

[Slideshow BGM] (Музика во заднина на приказ на слајдови)

- [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.
 - [My Music from USB] (Моја музика од USB): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови).
 - [Play from Music CD] (Репродуцирај од CD со музика): Ги поставува песните на CD-DA (музички CD).
-

[Change Display] (Менување приказ)

Менува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа) и [List View] (Приказ со список).

[Rotate Left] (Ротирање лево)

Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.

[Rotate Right] (Ротирање десно)

Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.

[View Image] (Приказ на слика)

Ја прикажува избраната слика.

Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

(A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на телевизискиот екран, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот за секоја функција посебно.

Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

Кога е избрано нешто друго, а не функцијата „BT“ или „TV“

1 Притиснете **OPTIONS**.

На телевизискиот екран се појавува менито за опции.

2 Притиснете **↑/↓** за да изберете [A/V SYNC] (Синхронизација на аудио/видео), потоа притиснете **+**.

3 Притиснете **←/→** за да го прилагодите одложувањето, потоа притиснете **+**.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

Кога е избрана функцијата „TV“

1 Притиснете **OPTIONS**.

„AV.SYNC“ се појавува на приказот на предниот панел.

2 Притиснете **+** или **→**.

3 Притиснете **↑/↓** за да го прилагодите одложувањето, потоа притиснете **+**.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

4 Притиснете **OPTIONS**.

Менито за опции на приказот на предниот панел се исклучува.

Прилагодување на звукот

Избор на аудио формат, повеќејазични правци или канал

Кога системот репродуцира BD/DVD VIDEO што е снимено во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или повеќејазични правци, можете да го промените аудио форматот или јазикот.

Со CD, можете да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.

Постојано притискајте **AUDIO** за време на репродукцијата за да го изберете саканиот аудио сигнал.

На телевизискиот екран се појавуваат информациите за аудиото.

■ **BD/DVD VIDEO**

Во зависност од BD/DVD VIDEO, опцијата на јазик се разликува. Кога се прикажани 4 броеви, тие претставуваат код на јазик. Видете „Список со кодови на јазици“ (страница 75). Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе формати на аудио.



■ **DVD-VR**

Прикажани се типовите звучни правци снимени на диск.





Пример:

- [♪ Stereo] (Стерео)
- [♪ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
- [♪ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
- [♪ Main] (Главен)
- [♪ Sub] (Превод)
- [♪ Main/Sub] (Главен/Превод)

Забелешка

[ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат ако на дискот е снимен само еден аудио проток.

■ CD

- [ Stereo] (Стерео): Стандардниот стерео звук.
- [ 1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал (моно).
- [ 2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал (моно).
- [ L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој индивидуален звучник.

Уживање на сложен преносен звук

(DUAL MONO)

Може да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира сложен преносен сигнал Dolby Digital.

Забелешка

За да го примите сигналот Dolby Digital, треба да поврзете телевизор или друга опрема со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) со оптички дигитален кабел (страници 21, 22). Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (страници 21, 57), може да примите сигнал Dolby Digital преку HDMI-кабел.

Постојано притискајте на AUDIO сè додека на приказот на предниот панел не се појави саканиот сигнал.

- „**MAIN**“: Звукот на главниот јазик ќе се емитува.
- „**SUB**“: Звукот на јазикот на поднасловот ќе се емитува.
- „**MN/SUB**“: Излезот ќе биде составен од мешаниот звук од главниот јазик и јазикот на преводот.

Пребарувач на станици

Слушање на радиото

1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека „**FM**“ не се појави на приказот на предниот панел.


2 Изберете ја радио станицата.

Автоматско барање на станица

Задржете на **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање. На телевизискиот екран се појавува [**Auto Tuning**] (Автоматско барање станици). Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица. За да го откажете автоматското бирање, притиснете кое било копче.

Рачно барање станици

Постојано притискајте на **TUNING +/-**.




3 Постојано притискајте на  **+/-** за да ја прилагодите јачината на звукот.




Ако FM-програмата е со пречки

Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

1 Притиснете **OPTIONS**.

На телевизискиот екран се појавува менито за опции.

2 Притиснете   за да изберете [**FM Mode**] (**FM-режим**), потоа притиснете .

3 Притиснете   за да изберете [**Monaural**] (**Моно**), потоа притиснете .

- [**Stereo**] (Стерео): Стерео прием.
- [**Monaural**] (Моно): Моно-прием.

Совет

Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим) посебно за секоја веќе меморирана станица.

За исклучување на радиото

Притиснете II/⏻.

Претходно меморирање радиостаници

Можете да меморирате до 20 станици. Пред бирање станици, проверете дали сте ја намалиле јачината на звукот на минимум.

1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.

2 Задржете на **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање.

Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.

3 Притиснете **OPTIONS**.

На телевизискиот екран се појавува менито за опции.

4 Притиснете **↑/↓** за да изберете [**Preset Memory**] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете **⊕**.

5 Притиснете **↑/↓** за да го изберете саканиот претходно мемориран број, потоа притиснете **⊕**.

6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

За менување на претходно мемориран број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на **PRESET +/-**, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

Избор на претходно меморирана радиостаница

1 Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.

Последната примената станица е поставена.

2 Постојано притискајте **PRESET +/-** за да ја изберете претходно поставената станица.

Претходно меморираните број и фреквенција се појавуваат на телевизискиот екран и на приказот на предниот панел.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, системот поставува една претходно поставена станица.

Совет

- Може директно да го изберете претходно меморираниот број на станицата со притискање на копчињата со броеви.

- Секојпат кога ќе притиснете на **DISPLAY**, приказот на предниот панел се менува циклусно како што следува: Фреквенција → Мемориран број → Статус на декодирање*

* Се појавува кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 кино) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 музика) (страница 55).

Примање на системот на радиоподатоци (RDS)

(Само за моделите за Европа)

Системот на радиоподатоци (RDS) е услуга за емитување којашто дозволува радиостаниците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмата.

Овој систем нуди погодни RDS-карактеристики, како што е прикажување на името на станицата.

Исто така името на станицата се појавува и на телевизискиот екран.

Едноставно изберете станица од FM-појасот.

Забелешка

- RDS може да не работи соодветно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS-сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте запознаени со системот RDS, проверете во вашите локални радиостаници за детали за RDS-услугите во вашата област.

Други операции

Користење на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизори со функцијата „BRAVIA“ Sync. Работата се поедноставнува со поврзување на опрема на Sony што е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) преку HDMI-кабел со голема брзина.

Забелешка

За да ја користите функцијата за синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги системот и сета поврзана опрема по нивно поврзување преку HDMI.

[Control for HDMI] (Контрола на HDMI) - Лесно поставување

Може автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) со овозможување на поставката за кореспондирање на телевизорот. За детали околу функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI), видете „[HDMI Settings] (Поставки за HDMI)“ (страница 57).

Исклучување на системот

Можете да го исклучите системот во синхронизација со телевизорот.

Забелешка

Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е избрана функцијата „FM“.

Репродукција со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и телевизорот се вклучуваат и влезот на телевизорот е поставен на влез HDMI со којшто е поврзан системот.

Системска аудио контрола

Можете да уживате во звук од телевизорот или од друга опрема со едноставно ракување.

Функцијата за системска аудио контрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на телевизорот или на другата опрема може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од телевизорт или од другата опрема излегува преку звучниците на системот, можете да го промените излезот на звукот од звучниците на телевизорот со притискање на SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Кога звукот од телевизорот или од другата опрема излегува преку звучниците на системот, може да ја прилагодите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на телевизорот.

Канал за враќање аудио

Можете да уживате во звукот на телевизорот преку системот со користење на само еден HDMI-кабел. За детали околу поставката, видете „[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото)“ (страница 57).

Следење на јазик

Кога ќе го смените јазикот за приказ на екранот на телевизорот, јазикот за приказ на екранот на системот исто така ќе се смени по исклучување и вклучување на системот.

Поставување за звучниците

[Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

За да го добиете најдобриот можен звук во опкружување, поставете го растојанието меѓу звучниците во однос на вашата положба за слушање. Потоа, употребете го тестот за тонот за да го приспособите нивото и балансот на звучниците.

1 Притиснете HOME.

На телевизорскиот екран се појавува почетното мени.

2 Притиснете ◀/▶ за да изберете [Setup] (Поставување).

3 Притиснете ▲/▼ за да изберете [Audio Settings] (Поставки за аудио), потоа притиснете ⊕.

4 Притиснете ▲/▼ за да изберете [Speaker Settings] (Поставки за звучниците), потоа притиснете ⊕.

Се појавува екранот [Select speaker layout.] (Изберете изглед на звучниците).

5 Притиснете ▲/▼ за да го изберете изгледот на звучниците според поставувањето на звучниците, потоа притиснете ⊕.

- [Standard] (Стандарден): Звучниците за опкружувачки звук се инсталирани во задната положба.
- [All Front] (Сите предни): Сите звучници се инсталирани во предната положба.

Забелешка

Поставките [Distance] (Растојание) и [Level] (Ниво) се ресетираны на стандардните вредности секојпат кога ќе го промените изгледот на звучниците.

6 Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја изберете ставката, потоа притиснете \oplus .

7 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите параметарот.

8 Притиснете \leftarrow/\rightarrow и \oplus за да ги потврдите поставките.

Проверете ги следните поставки.

■ [Distance] (Растојание)

Проверете дали сте ги поставиле параметрите за растојание од положбата на слушање до звучниците.

Може да ги поставите параметрите од 0,0 до 7,0 метри.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3,0 m: Поставете го растојанието за предните звучници.

[Centre] (Централен) 3,0 m: Поставете го растојанието за централниот звучник.

[Surround Left/Right] (Звучник за звук на опкружување Л/Д) 3,0 m: Поставете го растојанието за звучникот за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 3,0 m: Поставете го растојанието за сабвуферот.

■ [Level] (Ниво)

Може да го приспособите нивото на звук за звучниците. Можете да ги поставите параметрите од $-6,0$ dB до $+6,0$ dB. Проверете дали сте го поставиле [Test Tone] (Тон за тестирање) на [On] (Вклучено) за лесно прилагодување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0,0 dB: Поставете го нивото за предните звучници.

[Centre] (Централен) 0,0 dB: Поставете го нивото за централниот звучник.

[Surround Left/Right] (Лев/Десен опкружувачки) 0,0 dB: Поставете го нивото за звучниците за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 0,0 dB: Поставете го нивото за сабвуферот.

■ [Test Tone] (Тон за тестирање)

Звучниците ќе емитуваат тон за тестирање за да се приспособи [Level] (Ниво).

[Off] (Исклучено): Тонот за тестирање не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тонот за тестирање се емитува од секој звучник во низа додека се приспособува нивото. Кога ќе изберете една од ставките на [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), тонот за тестирање се емитува од секој звучник во низа.

Приспособете го нивото на звук како што следува.

1 Поставете го [Test Tone] (Тон за тестирање) на [On] (Вклучено).

2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете \oplus .

3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканиот вид звучници, потоа притиснете \oplus .

4 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да го изберете левиот или десниот звучник, потоа притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите нивото.

5 Притиснете \oplus .

6 Повторете ги чекорите 3 до 5.

7 Притиснете RETURN.

Системот се враќа на претходниот екран.

- 8 Притиснете **▲/▼** за да изберете [Test Tone] (Тон за тестирање), потоа притиснете **⊕**.
- 9 Притиснете **▲/▼** за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете **⊕**.

Забелешка

Сигналите на тонот за тестирање не излегуваат од приклучокот HDMI (OUT).

Совет

За истовремено да ја приспособите јачината на звукот на сите звучници, притиснете **▲ +/-**.

Употреба на тајмерот за спиење

Можете да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време за да можете да заспиете слушајќи музика. Времето може претходно да се постави во интервали од 10 минути.

Притиснете SLEEP.

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, приказот на минутите (преостанатото време) на приказот на предниот панел се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите тајмерот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути.

Кога преостанатото време е помало од 2 минути, „SLEEP“ трепка на приказот на предниот панел.

За проверка на преостанатото време

Притиснете SLEEP еднаш.

За менување на преостанатото време

Постојано притискајте на SLEEP.

Деактивирање на копчињата на уредот

(Забрана за деца)

Можете да ги деактивирате копчињата на уредот (освен **I/⏻**) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка.

Задржете на ■ на главниот уред подолго од 5 секунди.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

Функцијата за забрана за деца е активирана и копчињата на уредот се заклучени. (Може да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.)

За да откажете, задржете на ■ подолго од 5 секунди додека „UNLOCK“ не се појави на приказот на предниот панел.

Забелешка

Ако ракувате со копчињата на уредот додека е вклучена забраната за деца, „LOCKED“ трепка на приказот на предниот панел.

Контрола на телевизорот со приложениот далечински управувач

Со прилагодувањето на сигналот од далечинскиот управувач, може да го контролирате телевизорот преку приложениот далечински управувач.

Забелешка

Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот управувач, бројот на кодот може да се ресетира на стандардната поставка (SONY). Повторно поставете го соодветниот број за кодот.

Подготовка на далечинскиот управувач за контрола на телевизорот

Додека притискате на TV I/⏻, притиснете ги копчињата со броеви за да го внесете кодот на производителот за телевизорот (видете ја табелата). Потоа, пуштете го TV I/⏻.

Производител	Број за код
SONY	01 (зададено)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Ако поставката не е успешна, тековно регистрираниот код нема да се смени. Внесете го бројот за кодот повторно. Ако се наведени повеќе кодови, внесувајте еден по еден додека не го најдете кодот што функционира со телевизорот.

Штедење струја во режим на подготвеност

Проверете дали сте ги направиле следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 57).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 57).

- [Remote Start] (Далечински почеток) во [Network Settings] (Мрежни поставки) е поставен на [Off] (Исклучено) (страница 59).

Прелистување интернет-страници

1 Подготовка за прелистување интернет.

Поврзете го системот со мрежа (страница 23).

2 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

3 Притиснете ⬅/➡ за да изберете [Network] (Мрежа).

4 Притиснете ⬆/⬆ за да изберете [Internet Browser] (Прелистувач на интернет), потоа притиснете ⊕.

Се појавува екранот [Internet Browser] (Прелистувач на интернет).

Забелешка

Некои веб-локации може да не се прикажат правилно или да не функционираат.

За внесување URL-адреса

Изберете [URL entry] (Внесување URL-адреса) од менито за опции. Внесете URL користејќи ја софтверската тастатура, а потоа изберете [Enter] (Внеси).

За поставување на стандардната почетна страница

Додека се прикажува страницата којашто сакате да ја поставите, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито за опции.

Враќање на претходната страница


Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции. Кога претходната страница не се појавува дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од менито за опции и од списокот изберете ја страницата кон којашто сакате да се вратите.

За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

Приказ на прелистувачот на интернет

Можете да ги проверите информациите за веб-локацијата со притискање на DISPLAY. Информацијата за приказот се разликува во зависност од веб-локацијата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страница
- 2 Адреса на страницата
- 3 Курсор
Поместете со притискање на ◀/▶/↕/↔. Поставете го курсорот на врската што сакате да ја видите, потоа притиснете ⊕. Се прикажува поврзаната веб-локација.

- 4 SSL-икона
Се појавува кога поврзаниот веб-адреса е безбедна.
- 5 Индикатор за јачина на сигнал
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6 Лента за напредок/Вчитување на икона
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.
- 7 Поле за внес на текст
Притиснете ⊕, потоа изберете [Input] (Внеси) од менито за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8 Лента за листање
Притиснете ◀/▶/↕/↔ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

[Browser Setup] (Поставки на прелистувач)

Ги прикажува поставките на прелистувачот на интернет.

- [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.
- [JavaScript Setup] (Поставување на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.
- [Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од прелистувачот.
- [SSL Alarm Display] (Приказ на SSL-аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.

[Window List] (Список со прозорци)

Прикажува листа на сите тековно отворени веб-локации.
Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната веб-локација со избирање на прозорецот.

[Bookmark List] (Список со маркери)

Го прикажува списокот со маркери.

[URL entry] (Внесување URL)

Ви дозволува да внесете URL-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.

[Previous page] (Претходна страница)

Се поместува на претходно прикажаната страница.

[Next page] (Следна страница)

Се поместува на претходно прикажаната следна страница.

[Cancel loading] (Откажи вчитување)

Го сопира вчитувањето на страницата.

[Reload] (Повторно вчитување)

Повторно ја вчитува истата страница.

[Add to Bookmark] (Додавање во маркери)

Ја додава тековно отворената веб-локација во списокот со маркери.

[Set as start page] (Постави како почетна страница)

Ја поставува тековно прикажаната веб-локација како зададена почетна страница.

[Open in new window] (Отвори во нов прозорец)

Отвора врска во нов прозорец.

[Character encoding] (Кодирање знаци)

Го поставува системот за кодирање знаци.

[Display certificate] (Прикажи сертификат)

Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

[Input] (Внеси)

Ја прикажува софтверската тастатура за внесување знаци додека прелистувате веб-локација.

[Break] (Прелом)

Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување текст.

[Delete] (Избриши)

Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување текст.

Користење на приказот за поставки

Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук.

Стандардните поставки се подвлечени.

Забелешка



Поставките за репродукција складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставување. Затоа, некои од функциите може да не се изведат.








1 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

2 Притиснете за да изберете [Setup] (Поставување).

3 Притиснете за да изберете икона на категоријата за поставување, потоа притиснете .

Икона	Објаснување
	[Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 52) Го ажурира софтверот на системот.
	[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 52) Ги прави поставките на екранот според типот телевизор.

Икона	Објаснување
	[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 54) Ги прави аудио поставките според типот приклучоци за поврзување.
	[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD) (страница 55) Права детални поставки за BD/DVD репродуктирање.
	[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 56) Права детални поставки за функцијата „Родителска контрола“.
	[System Settings] (Системски поставки) (страница 56) Ги прави поставките поврзани со системот.
	[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 58) Права детални поставки за интернет и мрежа.
	[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) (страница 59) Изведува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки.
	[Resetting] (Ресетирање) (страница 59) Го ресетира системот на фабричките поставки.

[Network Update] (Мрежно ажурирање)

Со ажурирање на софтверот со најновата верзија можете да ги искористите најновите функции. За информации околу функциите на ажурирањето, осврнете се на следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATE“ се појавува на приказот на предниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот уред автоматски се исклучува.

Додека трае операцијата за ажурирање, не вклучувајте и не исклучувајте го главниот уред и не ракувајте со гласовниот уред и телевизорот. Почекајте ажурирањето на софтверот да заврши.

[Screen Settings] (Поставки на екранот)

■ [3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2D.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3D)

Ја поставува големината на екранот на телевизор што е компатибилен со 3D.

■ [TV Type] (Тип на телевизор)

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.
[4:3]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

■ [Screen Format] (Формат на екран)

[Full] (Целосен): Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на телевизор со голем екран.
[Normal] (Нормален): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

■ [DVD Aspect Ratio] (Пропорција на приказ на DVD)

[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



■ [Cinema Conversion Mode] (Режим на видеоконверзија)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Уредот автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се префрлува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

■ [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео)

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнал во согласност со резолуцијата на телевизорот или поврзаната опрема.

[Original Resolution] (Оригинална резолуција): Емитува видео сигнал во согласност со снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од стандардната резолуција, се зголемува до стандардна резолуција.)

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Емитува видео сигнал во согласност со избраната поставка за резолуција.

* Ако системот на бои на дискот е NTSC, резолуцијата на видео сигналите може да се претвори само во [480i] и [480p].

■ [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p)"

[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео сигнали само кога ќе поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p преку поврзување со HDMI и [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео) е поставено на [Auto] (Автоматски) или [1080p].

[On] (Вклучено): Изберете го ова кога телевизорот е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Излез за DVD-ROM 24p)

[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео сигнали само кога ќе поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p преку поврзување со HDMI и [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео) е поставено на [Auto] (Автоматски) или [1080p].

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB (HDMI))

[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот надворешната опрема и се менува на соодветните поставки за боја.

[YCbCr (4:2:2)]: Емитува видео сигнали YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Емитува видео сигнали YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Изберете го ова кога се поврзувате со опрема со приклучок DVI што е во согласност со HDCP.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI-темелен приказ на бои)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[16bit], [12bit], [10bit]: Емитува 16bit/12bit/10bit видео сигнали кога телевизорот е компатибилен со „Темелен приказ на бои“.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

■ [Pause Mode] (Пауза) (само за BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto] (Автоматски): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Нормално изберете ја оваа положба.

[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

[Audio Settings] (Аудио поставки)

■ [BD Audio MIX Setting] (Поставка за мешано аудио на BD)

[On] (Вклучено): Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио во примарното аудио.

[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

■ [Audio DRC] (Аудио DRC)

Може да го компресирате динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само).

[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.

[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

■ [Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО)

Може да се појави дисторзија кога слушате на опрема што е поврзана на приклучоците AUDIO IN (L/R). Може да ја спречите дисторзијата со намалување на влезното ниво на уредот.

[On] (Вклучено): Го намалува влезното ниво. Излезното ниво ќе се намали со оваа поставка.

[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.

■ [Audio Output] (Аудио излез)

Може да изберете метод за излез каде што ќе се емитува аудио сигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот.

[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот и двоканални линеарни PCM-сигнали од приклучокот HDMI (OUT).

[HDMI]: Емитува звук само од приклучокот HDMI (OUT). Форматот на звукот зависи од поврзаната опрема.

Забелешка

- Кога [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 57), [Audio Output] (Аудио излез) автоматски се поставува на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се смени.
- Кога [Audio Output] (Аудио излез) е поставен на [HDMI], форматот на излезниот сигнал од функцијата „TV“ е двоканален линеарен PCM.

■ [Sound Effect] (Звучен ефект)

Може да ги вклучите или исклучите звучните ефекти на системот (поставка

SOUND MODE, (страница 26)).

Може да изберете [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 кино) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 музика) за да симулирате звук во опкружување за двоканален извор.

[Sound Mode On] (Вклучен звучен режим): Го овозможува ефектот за звук во опкружување во звучниот режим (страница 26) и фудбалскиот режим (страница 27).

[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic): Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и емитува звук од сите звучници.

(5.1-канални) (декодирање со Dolby Pro Logic).

[DTS Neo:6 Cinema](DTS Neo:6 кино)/

[DTS Neo:6 Music](DTS Neo:6 музика): Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори

и произведува повеќеканален звук (декодирање во режимот DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music)

[2ch Stereo] (Двоканално стерео): Овој систем го емитува звукот само од предните леви/десни звучници и сабвуферот. Повеќеканалните формати за опкружувачки звук се намалени на два канали.

[Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Може да го слушате звукот како што е снимен.

■ [Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

Поставете ги звучниците за да постигнете најдобар можен звук во опкружување. За детали, видете „Поставување за звучниците“ (страница 45).

■ [Bluetooth AUDIO - AAC]

Можете да вклучите или исклучите AAC-аудио.

[On] (Вклучено): AAC-аудио ако уредот со *Bluetooth* поддржува AAC.

[Off] (Исклучено): SBC-аудио.

■ Забелешка

Можете да уживате во висококвалитетен звук ако AAC е вклучено. Ако не можете да слушате AAC-звук од уредот, изберете [Off] (Исклучено).

[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Јазик на менито за BD/DVD)

Може да го изберете зададениот јазик за менито за BD-ROM или DVD VIDEO.

Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 75).

■ [Audio Language] (Јазик за аудио)

Може да го изберете зададениот јазик за запис за BD-ROM или DVD VIDEO.

Кога ќе изберете [Original] (Оригинален) се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 75).

■ [Subtitle Language] (Јазик за превод)

Може да го изберете зададениот јазик за превод за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 75).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слој на репродуцирање на BD-хибриден диск)

[BD]: Репродуцира BD-слој.
[DVD/CD]: Репродуцира DVD или CD-слој.

■ [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.

[Do not allow] (Не дозволувај):
Забранува поврзување на интернет.

[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)

■ [Password] (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата „Родителска контрола“. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ [BD Parental Control]/(Родителска контрола за BD)/[DVD Parental Control]/(Родителска контрола за DVD)/[Internet Video Parental Control]/(Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ [Internet Video Unrated] (Непроценето интернет видео)

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на нерангирани видеа преку интернет.

[Block] (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на нерангирани видеа преку интернет.

[System Settings] (Системски поставки)

■ [OSD Language] (Јазик за приказ на екранот)

Може да го изберете саканиот јазик за приказ на екранот на системот.

■ [Main Unit illumination] (Осветлување на главниот уред)

[On] (Вклучено): Приказот на предниот панел е секогаш вклучен и осветлувањето на LED-индикаторот е најсилно.

[Auto] (Автоматски): Приказот на предниот панел е исклучен и осветлувањето на LED-индикаторот е намалено автоматски ако не ракувате со системот во текот на 10 секунди.

■ [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI). Може взаемно да управувате со опремата што е поврзана преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиоот)

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот во приклучок HDMI IN на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC и [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено).

[Auto] (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудио сигнал на телевизорот преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

Забелешка

(Само за моделите за Европа)
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено), [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е автоматски поставена на [Off] (Исклучено).

■ [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)

[On] (Вклучено): Го скратува времето на вклучување од режимот на подготвеност. Можете брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.

[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

Забелешка

(Само за моделите за Европа)
Кога ќе ги поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) или [Remote Start] (Далечински почеток) на [On] (Вклучено), [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).

■ [Auto Standby] (Автоматски подготвено)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматски подготвено).

Кога не управувате со системот околу 30 минути, системот автоматски влегува во режим подготвено.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Auto Display] (Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информации само кога ќе притиснете DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Software Update Notification] (Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за најновата верзија на софтверот (страница 52).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Gracenote Settings] (Поставки на Gracenote)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го прекинете репродуцирањето на дискот. За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Ги презема информациите за дискот кога е означено [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

■ [System Information] (Информации за системот)

Може да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC-адресата.

■ [Software License Information] (Информации за лиценцата на софтверот)

Може да прикажете информации за лиценцата на софтверот.

[Network Settings] (Мрежни поставки)

■ [Internet Settings] (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 23).

[Wired Setup] (Жичено поставување): Изберете го ова кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел.

[Wireless Setup(built-in)] (Безжични поставки (вградени)): Изберете го ова кога користите вграден безжичен LAN во системот за поврзување со безжичната мрежа.

Совет

За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација и погледнете ги најчесто поставуваните прашања -ЧПП):

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Network Connection Status] (Статус на мрежното поврзување)

Го прикажува тековниот статус на мрежната врска.

■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали поврзувањето на мрежата е направено правилно.

■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA-сервер.

■ [Renderer Set-up] (Поставки на изведувач)

[Automatic Access Permission] (Дозвола за автоматски пристап): Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен DLNA-контролор.

[Smart Select] (Паметен избор): Овозможува DLNA-контролор на Sony да го најде системот како целна опрема за да го управува преку инфрацрвени зраци. Може да ја вклучите или исклучите оваа функција.
[Renderer Name] (Име на изведувачот): Го прикажува името на системот како наведено на други DLNA-уреди во мрежата.

■ **[Renderer Access Control]**
(Контрола за пристап на изведувач)
Поставува дали да се прифатат командите од DLNA-контролори.

■ **[PARTY Auto Start] (Автоматско вклучување PARTY)**
[On] (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постојна PARTY на барање на мрежниот уред компатибилен со функцијата PARTY STREAMING.
[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ **[Registered Remote Devices]**
(Регистрирани далечински уреди)
Прикажува список со регистрирани далечински уреди.

Забелешка

За да ја користите оваа функција, изведете ажурирање на софтверот (страница 52).

■ **[Remote Start] (Далечински почеток)**
[On] (Вклучено): Ви овозможува да го вклучите системот со уред што е поврзан преку мрежа кога системот е во режим на подготвеност.
[Off] (Исклучено): Системот не може да се вклучи со уред поврзан преку мрежа.

Забелешка

(Само за моделите за Европа)
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено), [Remote Start] (Далечински почеток) е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).

[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

Изведува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.

[Resetting] (Ресетирање)

■ **[Reset to Factory Default Settings] (Ресетирај на фабрички стандардни поставки)**
Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

■ **[Initialise Personal Information] (Постави лични информации)**
Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.

Мерки за претпазливост

За безбедност

- Ако цврст објект или течност падне во кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да го користите пак.
- Не допирајте го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен удар.

За изворите за напојување со ел. енергија

Ако не планирате подолго време да го користите системот, осигурете се дека сте го исклучиле системот од сидниот штекер. Фатете го самиот приклучок, никогаш не влечете го кабелот за да го исклучите кабелот за напојување со наизменична струја.

За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- Иако главниот уред се загрева за време на работата, ова не претставува дефект. Ако постојано многу го користите главниот уред, температурата на кутијата на врвот, од страните и на дното значително се зголемува. За да не се изгорите, не ја допирајте кутијата.
- Не поставувајте го главниот уред на мека површина (килим, кебиња итн.) бидејќи тоа може да ги блокира отворите за вентилација.

- Не го инсталирајте системот во близина на топлотни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.
- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред предниот панел. Тоа може да го ограничи приемот на радиобранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите безжичната функција LAN.

За работата

Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна просторија, влагата може да се кондензира на леките во уредот. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.

За прилагодување на јачината на звукот

Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

За чистење

Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач, како алкохол или бензин.

За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леки

Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леки (вклучувајќи влажни или видови на спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

За заменување на делови

Во случај овој систем да се поправа, поправените делови може да се задржат за повторна употреба или за рециклирање.

За бојата на телевизорот

Ако звучниците предизвикаат неправилности во бојата на екранот на телевизорот, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од телевизорот.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на телевизорот. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на телевизорот подолг временски период, ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Телевизорите со панел со плазма екран и проектните телевизии се посебно подложни на ова.

За поместување на системот

Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од сидниот штекер (за струја).

За комуникација преку Bluetooth

- Уредите со *Bluetooth* треба да се користат на околу 10 метри (непречено растојание) еден од друг. Ефективниот опсег за комуникација може да стане пократок под следните услови.
 - Кога некоја личност, метален објект, сид или друга пречка се наоѓа помеѓу уредите со поврзување преку *Bluetooth*
 - Локации каде што е инсталиран безжичен LAN
 - Околу микробранови печки што се користат
 - Локации каде што може да се појават други електромагнетни бранови

- Уредите со *Bluetooth* и безжичен LAN (IEEE 802.11b/g) го користат истиот фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го користите уредот со *Bluetooth* во близина на уред што ја има способноста за безжичен LAN, може да се појави електромагнетна пречка. Ова може да резултира со послаби стапки на пренос на податоци, шум и неможност за поврзување. Ако ова се случи, пробајте да го решите проблемот на следните начини:
 - Користете го главниот уред барем 10 метри подалеки од уредот со безжичен LAN.
 - Исклучете го напојувањето на опремата за безжичен LAN кога го користите уредот со *Bluetooth* на растојание од 10 метри.
 - Монтирајте ги главниот уред и уредот со *Bluetooth* колку што е можно поблиску еден до друг.
- Емитирањето радиобрани од главниот уред може да предизвика пречки во работата на некои медицински уреди. Бидејќи пречката може да предизвика дефект, секогаш исклучете го напојувањето на главниот уред и уредот со *Bluetooth* на следните локации:
 - Во болница, воз, авион, бензинска пумпа и други места каде може да се присутни запаливи гасови
 - Во близина на автоматски врати или аларми за пожар
- Главниот уред поддржува функции за безбедност што се во согласност со спецификациите на *Bluetooth* за да гарантира безбедно поврзување за време на комуникацијата со користење на технологијата *Bluetooth*. Сепак, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од поставките и други фактори. Затоа секогаш бидете внимателни кога изведувате комуникација со користење на технологијата *Bluetooth*.
- Sony не е одговорен на никој начин за штетите и другите загуби што настанале како резултат на протекување информации за време на комуникација со користење на технологијата *Bluetooth*.
- Комуникацијата преку *Bluetooth* не е неопходно гарантирана за сите уреди со *Bluetooth* што го имаат истиот профил како главниот уред.
- Уредите со *Bluetooth* што се поврзани со главниот уред мора да се во согласност со спецификациите на *Bluetooth* пропишани со *Bluetooth SIG, Inc.* и мора да се потврдени дека соодвествуваат. Сепак, дури и кога уредот е во согласност со спецификациите на *Bluetooth*, може да постојат случаи каде што карактеристиките или спецификациите на уредот со *Bluetooth* го прават поврзувањето невозможно или може да резултира со други начини на контрола, приказ или ракување.
- Може да се појави шум или аудиото може да е исечено во зависност од уредот со *Bluetooth* што е поврзан со главниот уред, средината за комуникација или условите на опкружувањето.

Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со системот, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Забелешки за дисковите

За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеви. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony ако кој било проблем опстојува.

Општо

Напојувањето не се вклучува.

- Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно поврзан.

Далечинскиот управувач не функционира.

- Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот е премногу големо.
- Батериите во далечинскиот управувач се слаби.

Носачот на дискот не се отвора и не можете да го извадите дискот дури и откако ќе притиснете ▲.

→ Обидете се со следното:

- 1 Задржете ► и ▲ на уредот подолго од 5 секунди за да го отворите носачот на дискот.
- 2 Извадете го дискот.
- 3 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Пораки

На телевизискиот екран се појавува [A new software version is available. Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Network Update“ to perform the update.] (Достапна е нова верзија за софтверот. Одете до делот „Setup“ (Поставки) на мениот и изберете „Network Update“ (Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

→ Видете [Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 52) за да го ажурирате системот со најновата верзија на софтверот.

„PRTECT“, „PUSH“ и „POWER“ наизменично се појавуваат на приказот на предниот панел.

→ Притиснете I/⏻ за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STBY“ ќе исчезне.

- Дали ги користите само дадените звучници?
- Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на системот?
- Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако проблемот не може да го најдете дури и откако ќе ги проверите сите делови наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Исклучете ја функцијата за забрана за деца (страница 47).

„D. LOCK“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

„Eхххх“ (х е број) се појавува на приказот на предниот панел.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и кажете им го кодот на грешката.

⚠ се појавува без какви било пораки на целиот телевизиски екран.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

Слика

Нема слика или сликата не се емитува правилно.

- Проверете го излезниот метод на системот (страница 21).
- Задржете **►** и VOL – на уредот подолго од 5 секунди за да ја ресетирате резолуцијата на излезот за видео на најниска резолуција.
- За BD-ROM, проверете ја поставката [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 53).

Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.

- Главниот уред е поврзан со влезен уред кој не е во согласност со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина) (на предниот панел не се осветлува „HDMI“) (страница 21).

Темната област на сликата е премногу темна/светлата област е премногу светла или неприродна.

- Поставете [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на сликата) на [Standard] (Стандарден) (зададено) (страница 39).

Се појавуваат пречки на сликата.

- Исклучете го дискот.
- Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до телевизорот, сигналот за заштита од копирање применет на некои BD/DVD-програми може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате проблеми дури и откако ќе го поврзете уредот со телевизорот, обидете се да го поврзете уредот со другите приклучоци за влез.

Сликата не се прикажува на целиот телевизиски екран.

- Проверете ја поставката [TV Type] (Тип телевизор) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 52).
- Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.

На телевизискиот екран се појавува неправилност на бојата.

- Ако звучниците се користат со ТВ или проектор базирани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од ТВ.
- Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го ТВ еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
- Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на држачот за телевизор, уред за здравствена нега, играчка итн.).

Звук

Нема звук.

- Каблите за звучниците не се правилно поврзани.
- Проверете ги поставки за звучникот (страница 45).

Нема звук од телевизорот преку приклучокот HDMI (OUT) кога ја користите функцијата ARC.

- Поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 57). Исто така, поставете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 57).

- Проверете дали телевизорот е компатибилен со функцијата ARC.
- Проверете дали кабелот за HDMI е поврзан со приклучок на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC.

Системот не го емитува звукот на телевизиските програми правилно кога е поврзан со приемник за set-top box.

- Поставете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 57).
- Проверете го поврзувањето (страница 22).

Се слуша сериозен шум или врева.

- Поместете ја вашата аудио опрема подалеку од телевизорот.
- Исчистете го дискот.

Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате CD.

- Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 41).

Звукот се емитува само од централниот звучник.

- Во зависност од дискот, звукот може да се емитува само од централниот звучник.

Нема звук или само многу слаб звук се слуша од звучниците за звук во опкружување.



- Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките (страници 20, 45).
- Проверете ја поставката за звучен режим (страница 26).

- Во зависност од изворот, ефектот на звучниците за звук во опкружување нема да биде забележителен.
- Се репродуцира двоканален извор.

Се појавува дисторзија на звукот од поврзаната опрема.

- Намалете го влезното ниво за поврзаната опрема преку поставката [Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО) (страница 54).

Се слуша ненадејна гласна музика.

- Вклучена е вградената звучна демонстрација. Притиснете  – за да ја намалите јачината на звукот или притиснете  за да ја прекинете демонстрацијата.

Пребарувач на станици

Радиостаниците не може да се препознаат.

- Проверете дали антената (воздушна) е правилно поврзана. Прилагодете ја антената (воздушна).
- Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Пребарајте рачно.

Репродукција

Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на БД/ДВД не соодветствува со системот.
- Влага се кондензирала во уредот и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го уредот вклучен околу половина час.
- Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран (страница 70).

Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.

- Системот може да прикажува само формати на знаци усогласени со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да се прикажуваат поинаку.
- Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.

Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.

- Избрано е продолжување со репродукцијата. Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете (+).

Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.

- Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога
 - го отворате носачот на дискот.
 - го исклучувате USB-уредот.
 - репродуцирате друга содржина.
 - го исклучувате уредот.

Јазикот за звучниот запис/преводот или аглие не може да се сменат.

- Обидете се со користење на BD или DVD менито.
- Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на BD или DVD коешто се репродуцира.

Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.

- Обидете се со следното:
 - ① Извадете го дискот.
 - ② Исклучете го системот.
 - ③ Отстранете го и повторно поврзете го USB-уредот (страница 30).
 - ④ Вклучете го системот.
 - ⑤ Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB-уред

USB-уредот не се препознава.

- Обидете се со следното:
 - ① Исклучете го системот.
 - ② Отстранете го и повторно поврзете го USB-уредот.
 - ③ Вклучете го системот.
- Осигурете се дека USB-уредот е безбедно поврзан со портата (USB).
- Проверете дали USB-уредот или кабелот е оштетен.
- Проверете дали USB-уредот е вклучен.
- Ако USB-уредот е поврзан преку USB-центар, исклучете го и поврзете го USB-уредот директно со уредот.

Видео преку интернет на BRAVIA

Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.

- Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.

- Квалитетот на сликата/звукот може да се подобри со промена на брзината на врската. Sony препорачува брзина на врската од барем 2,5 Mbps за видео со стандардна дефиниција и 10 Mbps за видео со висока дефиниција.
- Сите видео записи не содржат звук.

Сликата е мала.

- Притиснете **▲** за да зумирате.

„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Контрола за HDMI))

Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).

- Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено) (страница 57).
- Ако го смените поврзувањето преку HDMI, исклучете го системот и повторно вклучете го.
- Ако нема струја, поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 57).
- Проверете го следното и осврнете се на упатството за работа што се доставува со опремата.
 - Поврзаната опрема е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
 - Поставката на поврзаната опрема за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.

Мрежна врска

Системот не може да се поврзе со мрежата.

- Проверете ги мрежната врска (страница 23) и мрежните поставки (страница 58).

[Wireless LAN Connection] (Безжична врска LAN)

Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS)).

- Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.

- Проверете дали е вклучен рутерот за безжичен LAN.
- Проверете ги мрежната врска (страница 23) и мрежните поставки (страница 58).
- Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на ѕидот, условите на прием на радио бранови или пречките помеѓу системот и рутерот за безжичен LAN, можното растојание за комуникација може да биде скратено. Поместете го системот и рутерот за безжичен LAN поблиску еден до друг.

- Уредите што користат појас на фреквенција од 2,4 GHz, како што се микробрановата печка, *Bluetooth* или дигиталниот безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го уредот подалеку од такви апарати или исклучете ги тие апарати.
- Поврзувањето преку безжичен LAN може да биде нестабилно во зависност од средината на користење, посебно додека ја користите функцијата *Bluetooth* на системот. Во тој случај прилагодете ја средината на користење.

Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

- Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран и повторно обидете се со [Wireless Setup(built-in)] (Безжично поставување (вградено)). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не е откриен, изберете [Add a new address.] (Додај нова адреса.) во списокот со мрежи, потоа изберете [Manual Registration] (Рачна регистрација) за рачно да внесете име на мрежата (SSID).

Уред со *Bluetooth*

Спарувањето не може да се направи.

- Поместете го уредот со *Bluetooth* поблиску до главниот уред.
- Спарувањето можеби е невозможно ако околу главниот уред се присутни други уреди со *Bluetooth*. Во тој случај, исклучете ги другите уреди со *Bluetooth*.
- Избришете го системот од уредот со *Bluetooth* и повторно изведете го спарувањето (страница 31).

Поврзувањето не може да се направи.

- Информациите од регистрацијата на спарувањето се избришани. Повторно изведете ја операцијата на спарување (страница 31).

Нема звук.

- Осигурете се дека системот не се наоѓа предалеку од уредот со *Bluetooth* и дека системот не прима пречки од мрежа Wi-Fi, друг безжичен уред од 2,4 GHz или микробранова печка.
- Проверете дали поврзувањето преку *Bluetooth* е направено соодветно помеѓу системот и уредот со *Bluetooth*.
- Повторно спарете ги системот и уредот со *Bluetooth*.
- Држете го системот подалеку од метални објекти и површини.
- Проверете дали е избрана функцијата „BT“.
- Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со *Bluetooth*. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

Звукот прескокнува или варира или врската е загубена.

- Главниот уред и уредот со *Bluetooth* се премногу оддалечени.
- Ако постојат пречки помеѓу главниот уред и уредот со *Bluetooth*, отстранете ги или избегнете ги пречките.
- Ако во близина постои опрема што емитува електромагнетна радијација, како безжичен LAN, друг уред со *Bluetooth* или микробранова печка, поместете ги подалеку.

Дискови што се репродуцираат

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD³⁾	CD-DA (музички CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

¹⁾ Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

²⁾ BD-RE: Вер. 2,1
BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

³⁾ CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.


Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD

Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи системов репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

Код на област (само за BD-ROM/DVD VIDEO)

Системот има отпечатено код на област на долната страна на уредот и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на област или .

Типови датотеки кои се репродуцираат

Видео

Видео кодекс	Кутија	Наставка
MPEG-1 видео ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg
MPEG-2 видео ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts
Xvid	AVI	.avi
	MKV	.mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts
	Quick Time ^{*6}	.mov
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf
Динамичен JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov
	AVI	.avi

Формат на видео	Кутија	Наставка
AVCHD ^{*1,7}	Формат на папки AVCHD ^{*8}	

Музика

Кодекс за аудио	Наставка
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3, .mka ^{*6}
AAC ^{*1}	.m4a, .aac ^{*6} , .mka ^{*6}
Стандард WMA9 ^{*1}	.wma
LPCM	.wav, .mka ^{*6}
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
AC3 ^{*6}	.ac3, .mka

Фотографија

Формат за фотографии	Наставка
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*9}
GIF	.gif ^{*9}
MPO	.mpo ^{*6,10}

^{*1} Системот може да не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.

^{*2} На DLNA-сервер, системот може да репродуцира само видео со стандардна резолуција.

^{*3} Системот не репродуцира датотеки во форматот DTS на DLNA-сервер.

^{*4} Системот може да репродуцира само датотеки во форматот Dolby Digital на DLNA-сервер.

^{*5} Системот не поддржува AVC до нивото 4.1.

^{*6} Системот не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.

^{*7} Системот може да го репродуцира форматот AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Напредно).

^{*8} Системот репродуцира датотеки во форматот AVCHD што се снимени на дигитална видеокамера итн.

Дискот во формат AVCHD нема да се репродуцира ако не бил правилно финализиран.

^{*9} Системот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.

^{*10} За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.

Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Некои датотеки можеби нема да можат да ја изведуваат функцијата за брзо премотување напред или назад.
- Системот не репродуцира кодирани датотеки, како на пример, DRM и Lossless.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки на BD, DVD, CD и USB-уреди:
 - до папки во 9-тиот слој (вклучително и основната папка)
 - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
 - до папки во 19-тиот слој
 - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да поддржи стапка на кадри:
 - до 60 fps само за AVCHD.
 - до 30 fps за другите кодекси за видео.
- Системот може да поддржи бит-стапка на видео до 40 Mbps.
- Системот може да поддржи резолуција на видео до 1920 × 1080p.
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае MSC-уреди (уреди за масовно складирање) (како што се флеш-меморија или HDD), уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101 тастер.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит-стапка од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видео датотеки со голема бит-брзина користејќи DATA DVD или DATA BD.

Поддржани аудио формати

Овој систем ги поддржува следните аудио формати.

Формат	Функција	
	„BD/DVD“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch	○	–
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*
DTS96/24	○	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–

○: Поддржан формат.

–: Неподдржан формат.

* Декодирано како јадро на DTS.

Забелешка

За двоканалниот формат LPCM, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.

Спецификации

Дел на засилувач

BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

BDV-E2100 (Освен за моделите за Обединетото Кралство и Ирска)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)

Напред Л/Напред Д:

75 W + 75 W (со 3 оми, 1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Напред Л/Напред Д/Опкружувачки

Л/Опкружувачки Д:

125 W (по канал со 3 оми, 1 kHz)

Центар:

250 W (со 6 оми, 1 kHz)

Сабвуфер:

250 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO IN

Чувствителност: 1 V/400 mV

Влезови (дигитални)

Телевизор (Audio Return Channel/OPTICAL)

Поддржани формати: LPCM 2CH

(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS

BDV-E2100 (Само за моделите за

Обединетото Кралство и Ирска)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)

Напред Л/Напред Д:

75 W + 75 W (со 3 оми, 1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Напред Л/Напред Д/Опкружувачки

Л/Опкружувачки Д:

100 W (по канал со 3 оми, 1 kHz)

Центар:

200 W (со 6 оми, 1 kHz)

Сабвуфер:

200 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO IN

Чувствителност: 1 V/400 mV

Влезови (дигитални)

Телевизор (Audio Return Channel/OPTICAL)

Поддржани формати: LPCM 2CH

(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS

Дел за HDMI

Приклучок

Тип А (19pin)

Систем за BD/DVD/CD

Систем на форматирање на сигнал
NTSC/PAL

Дел за USB

ψ Порта (USB):

Тип А (За поврзување USB-меморија, читач на мемориска картичка, дигитален фотоапарат и дигитална видео камера)

Дел за LAN

Терминал LAN (100)

100BASE-TX-терминал

Дел за безжичен LAN

Согласност со стандардите

IEEE 802.11 b/g/n

Фреквенција и канал

Тајвански модел:

2,4 GHz појас: канали 1-11

Други модели:

2,4 GHz појас: канали 1-13

Дел за Bluetooth

Систем за комуникација

Bluetooth, верзија со спецификации 3.0

Излез

Bluetooth, спецификации за класа за напојување 2

Максимален опсег за комуникација¹⁾

Видна линија приближно 10 m¹⁾

Појас на фреквенција

2,4 GHz појас

Метод на модулација

FHSS

Компатибилни профили на Bluetooth²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution

Profile - Профил за напредна

дистрибуција на аудио)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile - Профил за далечинска

контрола на аудио/видео)

Поддржани кодекси³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Опсег на пренос (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (Одмерна
фреквенција 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од фактори како пречки помеѓу уредите, магнетно поле околу микробранова печка, статичен електрицитет, безжичен телефон, чувствителност на приемот, перформансите на антената, оперативниот систем, софтверска апликација итн.

- 2) Стандардните профили за *Bluetooth* ја покажуваат целта на комуникацијата преку *Bluetooth* помеѓу уредити.
- 3) Кодекс: Компресија на аудио сигнал и формат за претворање
- 4) Кодекс за потпојас

Дел на FM-пребарувач

Систем

PLL-кварцно блокиран дигитален синтисајзер

Опсег на пребарување

87,5 MHz – 108,0 MHz (стапка од 50 kHz)

Антиена (воздушна)

Жичена FM-антиена (воздушна)

Звучници

Преден/опкружување (SS-TSB123) за BDV-E6100

Преден (SS-TSB123) за BDV-E4100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

100 mm × 650 mm × 100 mm

(дел поставен на сид)

260 mm × 1.200 mm × 260 mm

(цел звучник)

Маса (приближно)

Преден: 1,3 kg (дел поставен на сид со кабел на звучникот)

2,9 kg (цел звучник)

Опкружување: 1,4 kg (дел поставен на сид со кабел на звучникот)

3,0 kg (цел звучник)

Преден/опкружување (SS-TSB122) за BDV-E3100

Опкружување (SS-TSB122) за BDV-E4100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

90 mm × 205 mm × 91 mm

Маса (приближно)

Преден: 0,53 kg (со кабел на звучникот)

Опкружување: 0,62 kg (со кабел на звучникот)

Преден/опкружување (SS-TSB121) за BDV-E2100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

95 mm × 189 mm × 80 mm

Маса (приближно)

Преден: 0,49 kg (со кабел на звучникот)

Опкружување: 0,54 kg (со кабел на звучникот)

Центар (SS-CTB122) за BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

240 mm × 90 mm × 85 mm

Маса (приближно)

0,58 kg (со кабел на звучникот)

Центар (SS-CTB121) за BDV-E2100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

225 mm × 84 mm × 75 mm

Маса (приближно)

0,5 kg (со кабел на звучникот)

Сабвуфер (SS-WSB123) за BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

225 mm × 365 mm × 345 mm

Маса (приближно)

5,8 kg (со кабел на звучникот)

Сабвуфер (SS-WSB122) за BDV-E2100

Димензии (ш/в/д) (приближно)

220 mm × 305 mm × 255 mm

Маса (приближно)

3,8 kg (со кабел на звучникот)

Општо

Побарувања за напојување

Тајвански модел:

120 V AC, 50/60 Hz

Други модели:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на струја

Вклучено: 95 W

Во мирување: 0,3 W (За детали околу поставката, видете страница 48.)

Димензии (ш/в/д) (приближно)

430 mm × 50,5 mm × 296 mm,

вклучително и испакнатите делови

Маса (приближно)

2,7 kg

Дизајнот и спецификациите се подлежни на промена без известување.

- Потрошувачка на струја при мирување: 0,3W
- Преку 85% од успешноста на моќта на блокот на засилувачот е постигната преку целосниот дигитален засилувач, S-Master.

Список со кодови на јазици

Правописот на јазикот соодветствува со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twì
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1505	Slovak		
1174	French		Lettish	1506	Slovenian		
1181	Frisian	1345	Malagasy			1703	Не е одредено

Родителска контрола/Список со кодови на област

Код	Област	Код	Област	Код	Област	Код	Област
2047	Австралија	2254	Италија	2184	Обединето	2174	Франција
2046	Австрија	2276	Јапонија		Кралство	2376	Холандија
2044	Аргентина	2092	Кина	2427	Пакистан	2219	Хонгконг
2057	Белгија	2093	Колумбија	2428	Полска	2090	Чиле
2070	Бразил	2304	Кореја	2436	Португалија	2086	Швајцарија
2109	Германија	2333	Луксембург	2489	Русија	2499	Шведска
2200	Грција	2363	Малезија	2501	Сингапур	2149	Шпанија
2115	Данска	2362	Мексико	2543	Тајван		
2248	Индија	2390	Нов Зеланд	2528	Тајланд		
2238	Индонезија	2379	Норвешка	2424	Филипини		
2239	Ирска			2165	Финска		

Индекс

Нумерички

3D 29

A–Z

A/V SYNC 41

BD-LIVE 28

BD-врска преку интернет 56

Bluetooth 30

BONUSVIEW 28

BRAVIA Sync 44

CD 70

DLNA 35, 58

Dolby Digital 41

DTS 41

DVD 70

FM-режим 42

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 53

HDMI-темелен приказ на бои 53

NFC 33

RDS 44

SLEEP 47

USB 30

WEP 24

WPA2-PSK (AES) 24

WPA2-PSK (TKIP) 24

WPA-PSK (AES) 24

WPA-PSK (TKIP) 24

A

Автоматски подготвено 57

Автоматски приказ 57

Автоматско вклучување PARTY 59

Ажурирање 52

Аудио DRC 54

Аудио излез 54

Д

Далечински почеток 59

Далечински управувач 16

Дијагностика на мрежната врска 58

Дискови што се репродуцираат 70

З

Забрана за деца 47

Заден панел 15

Заштитник на екранот 57

Звучен ефект 54

И

Излез за BD-ROM 24р 53

Излез за DVD-ROM 24р 53

Излезна поставка за 3D 52

Информации за лиценцата на софтверот 58

Информации за репродукција 59

Информации за системот 58

Ј

Јазик за аудио 55

Јазик за превод 56

Јазик за приказ на екранот 56

Јазик на менито за BD/DVD 55

К

Канал за враќање аудио 57

Код на областа 70

Код на областа за родителска контрола 56

Контрола за HDMI 44, 57

Контрола за пристап на изведувач 59

Л

- Лесни мрежни поставки 59
- Лесно поставување 25
- Лозинка 56

М

- Мрежни поставки 58
- Мрежно ажурирање 52

Н

- Намалено - АУДИО 54
- Непроценето интернет видео 56

О

- Осветлување на главниот уред 57

П

- Постави лични информации 59
- Поставка за големина на екранот во 3D 52
- Поставка за мешано аудио на BD 54
- Поставки за аудио 54
- Поставки за гледање BD/DVD 55
- Поставки за звучниците 45, 55
 - Ниво 46
 - Растојание 46
- Поставки за интернет 58
- Поставки за родителска контрола 56
- Поставки за серверот за поврзување 58
- Поставки на Gracenote 58
- Поставки на екранот 52
- Поставки на изведувач 58
- Преден панел 13
- Приказ на предниот панел 14
- Приказ на слајдови 40
- Пропорција на приказ на DVD 52

Р

- Регистрирани далечински уреди 59
- Режим за брз почеток 57
- Режим на видеоконверзија 53
- Режим на пауза 54
- Ресетирај на фабрички стандардни поставки 59
- Ресетирање 59
- Родителска контрола за BD 56
- Родителска контрола за DVD 56
- Родителска контрола за видео преку интернет 56

С

- Сложен преносен звук 42
- Слој на репродуцирање на BD-хибриден диск 56
- Содржина од интернет 34
- Список со кодови на јазици 75

Т

- Тип телевизор 52
- Тон за тестирање 46

Ф

- Формат на екранот 52

Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. Посетете ја следната веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

HDMI

**Blu-ray
3D™**

 **gracenote.**

 **DLNA**
CERTIFIED™


Blu-ray Disc™


Java™
POWERED

<http://www.sony.net/>



* 4 4 4 6 7 3 4 1 3 * (1)